

# Службен гласник

## на Општина Струмица

Број 16

Четврток, 17 ноември 2016 год.

[www.strumica.gov.mk](http://www.strumica.gov.mk)



### Содржина

#### Совет на општина Струмица

Рег. бр.	Стр.	Рег. бр.	Стр.
348.		355.	
Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на општина Струмица за 2016 година .....	2	Заклучок за усвојување на Програмата за годишно работење во 2017 година на Отворениот граѓански универзитет за доживотно учење „Јоска Свештарот“ Струмица .....	7
349.		356.	
Одлука за овластување на овластен претставник на Општина Струмица кој ќе ги врши работите од надлежност на собранието на акционери на Друштвото за спортски дејности КОШАРКАРСКИ КЛУБ СТРУМИЦА АД Струмица .....	3	Заклучок за усвојување на Информацијата за концептот „Општина по мерка на детето“ .....	8
350.		357.	
Одлука за донесување на Стратегија за унапредување на родовата еднаквост во Општина Струмица за периодот 2017-2020 година .....	4	Заклучок за одобрување на Предлог-Планот на програмите за развој .....	8
351.		358.	
Одлука за донесување на Стратегија за култура со Акциски план на Општина Струмица за периодот 2017-2022 година .....	4	Заклучок за усвојување на Кварталниот извештај за извршувањето на Буџетот на општина Струмица за третиот квартал од 2016 година .....	9
352.		359.	
Одлука за поставување на времен објект (стакленик) на КП бр. 1862/1 во КО Струмица .....	6	Предлог - План на програмите за развој .....	10
353.		360.	
Заклучок за усвојување на Програмата за работа на Локалната установа библиотека „Благој Јанков Мучето“ за 2017 година .....	6	Квартален извештај за извршувањето на Буџетот на општина Струмица за третиот квартал од 2016 година .....	49
354.			
Заклучок за усвојување на Програмата за работа со финансиски план за 2017 година на Општинската установа Дом за деца и млади „Благој Мучето“ Струмица“ .....	7		

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

#### Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за измена на распоредот на средствата на Буџетот на општина Струмица за 2016 година

Се објавува Одлуката за измена на распоредот на средствата на Буџетот на општина Струмица за 2016 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 15.11.2016 година.

Бр.09-7988/2 Општина Струмица  
17.11.2016 год. Градоначалник,  
Струмица Зоран Заев с.р.

#### 348.

Врз основа на член 36 од Законот за буџетите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/05, 4/08, 103/08, 156/09, 95/10, 180/11, 171/12 и 192/15) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.11.2016 година, донесе

#### О д л у к а

за измена на распоредот на средствата на Буџетот на општина Струмица за 2016 година

#### Член 1

Со оваа Одлука се врши измена на распоредот на средствата во Буџетот на општина Струмица за 2016 година и тоа:

Потпрограма Потставка	БУЏЕТ	САМОФИН.	ДОТАЦИИ	ДОНАЦИИ	КРЕДИТИ
<b>K10 БИБЛИОТЕКАРСТВО</b>					
421240 Течни горива	0	0	21.800	0	0
425990 Други договорни услуги	0	0	-17.400	0	0
426410 Објавување на огласи	0	0	-4.400	0	0
<b>K20 МУЗИЧКА И СЦЕНСКО - УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ</b>					
401130 Основни плати - други вработени	0	0	-82.350	0	0
401310 Персонален данок на доход од плата	0	0	-5.150	0	0
402110 Основни придонеси за ПИО	0	0	-20.409	0	0
402210 Основни придонеси за здравство	0	0	-8.163	0	0
402220 Основен придонес за професионално заболување	0	0	-1.361	0	0
402310 Основни придонеси до Агенцијата за вработување	0	0	-567	0	0
423110 Канцелариски материјали	0	0	5.000	0	0
424440 Поправки и одржување на друга опрема	0	0	50.000	0	0
425990 Други договорни услуги	0	0	24.000	0	0
426990 Други оперативни расходи	0	0	39.000	0	0
<b>N10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ</b>					
401130 Основни плати - други вработени	0	0	1.110.000	0	0
402110 Основни придонеси за ПИО	0	0	440.000	0	0
421110 Електрична енергија	0	0	-5.163	0	0
421120 Водовод и канализација	0	0	-5.511	0	0
421130 Губретарина	0	0	-8.263	0	0
421220 Дрва	0	0	-234.958	0	0
421240 Течни горива	0	0	-416.867	0	0
421320 Телефон и телефакс	0	0	-8.262	0	0
423110 Канцелариски материјали	0	0	37.638	0	0
423120 Списанија, весници и други изданија за користење	0	0	-4.545	0	0
423410 Прехранбени продукти и пијалаци	0	0	-9.102	0	0
423710 Средства за одржување на хигиена	0	0	-11.549	0	0
423990 Други материјали	0	0	-4.550	0	0
424210 Одржување на згради	0	0	139.904	0	0
424430 Поправки и одржување на машини	0	0	-24.860	0	0
424440 Поправки и одржување на друга опрема	0	0	-24.860	0	0
424510 Одржување на зелени површини околу згради	0	0	-7.653	0	0
425740 Дополнителни активности	172.417	0	0	0	0
425760 Превозни услуги во образованието	0	0	-651.211	0	0
425990 Други договорни услуги	0	0	-2.908	0	0
426410 Објавување на огласи	0	0	-9.821	0	0
426990 Други оперативни расходи	0	0	-9.929	0	0
427110 Приеремени вработувања	-172.417	0	-287.530	0	0

<b>N20 СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ</b>						
401130	Основни плати - други вработени	0	0	-380.000	0	С
401310	Персонален данок на доход од плата	0	0	-42.000	0	С
402110	Основни придонеси за ПИО	0	0	-205.526	0	0
402210	Основни придонеси за здравство	0	0	-32.840	0	0
402220	Основен придонес за професионално заболување	0	0	84.166	0	0
402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	0	0	-2.800	0	0
421110	Електрична енергија	0	0	-50.000	0	0
421120	Водовод и канализација	0	0	-40.000	0	0
421240	Течни горива	0	0	-700.000	0	0
423990	Други материјали	0	0	190.000	0	0
424210	Одржување на згради	0	0	433.931	0	0
425760	Превозни услуги во образованието	0	0	202.000	0	0
425990	Други договорни услуги	0	0	389.000	0	0
426310	Семинари и конференции	0	0	-9.000	0	0
426410	Објавување на огласи	0	0	-10.000	0	0
426990	Други оперативни расходи	0	0	-3.000	0	0
427110	Привремени вработувања	0	0	176.069	0	0
<b>V10 ДЕТСКИ ГРАДИНКИ</b>						
401130	Основни плати - други вработени	0	0	-810.000	0	0
401310	Персонален данок на доход од плата	0	0	-90.000	0	0
402110	Основни придонеси за ПИО	0	0	-90.000	0	0
402210	Основни придонеси за здравство	0	0	-45.000	0	0
402220	Основен придонес за професионално заболување	0	0	-13.000	0	0
402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	0	0	-22.000	0	0
421240	Течни горива	0	0	420.000	0	0
423410	Прехранбени продукти и пијалаци	0	-570.000	0	0	0
424210	Одржување на згради	0	570.000	280.000	0	0
425990	Други договорни услуги	0	0	370.000	0	0

## Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“ и станува составен дел на Буџетот на општина Струмица за 2016 година.

Бр.08-7988/1 Совет на општина Струмица  
16.11.2016 год. Претседател,  
Струмица Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Решение**  
за објавување на Одлуката за овластување на овластен претставник на Општина Струмица кој ќе ги врши работите од надлежност на собранието на акционери на Друштвото за спортски дејности КОШАРКАРСКИ КЛУБ СТРУМИЦА АД Струмица

Се објавува Одлуката за овластување на овластен претставник на Општина Струмица кој ќе ги врши работите од надлежност на собранието на акционери на Друштвото за спортски дејности КОШАРКАРСКИ КЛУБ СТРУМИЦА АД Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 15.11.2016 година.

Бр.09-7989/2 Општина Струмица  
17.11.2016 год. Градоначалник,  
Струмица Зоран Заев с.р.

## 349.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.11.2016 година, донесе

**Одлука**  
за овластување на овластен претставник на Општина Струмица кој ќе ги врши работите од надлежност на собранието на акционери на Друштвото за спортски дејности КОШАРКАРСКИ КЛУБ СТРУМИЦА АД Струмица

## Член 1

Општина Струмица, како основач на Друштво за спортски дејности

КОШАРКАРСКИ КЛУБ СТРУМИЦА АД Струмица, работите од надлежност на Собранието на акционерското друштво ги врши преку овластен претставник.

Се овластува овластениот претставник да ги превземе по свое лично убедување сите дејствија и активности во претставувањето на Општина Струмица, на вонредната седница на собранието на КК СТРУМИЦА АД Струмица која ќе се одржи на 07.12.2016 година во 12.30 часот свикана со јавен повик од 04.11.2016 година објавен во дневниот весник „СЛОБОДЕН ПЕЧАТ“ како и да ги превземе сите дејствија и активности на претстојната седница, да поднесе до Одборот на директори на КК СТРУМИЦА АД Струмица предлог дневен ред за избор на пет нови членови на одборот на директори од чии редови ќе избере и извршен директор на друштвото.

Се овластува овластениот претставник на собранието на КК СТРУМИЦА АД Струмица кое ќе се одржи на 07.12.2016 година во 12.30 часот да донесе одлука за отповикување на сите пет членови на одборот на директори и тоа:

- Бошко Георгиев од Струмица, ул „Цар Самоил“ бр. 8, извршен член на одборот на директори
- Кирил Ахтаров од Струмица, ул. „Атанас Нивичански“ бр. 3, неизвршен член на одборот на директори,
- Михаил Папдопулус од Струмица, ул. „Скопска“ бр. 11, неизвршен член на одборот на директори,
- Драган Јанков од Струмица, ул. „Братство единство“ бр. 39, неизвршен член на одборот на директори,
- Ристо Кречев од Струмица, ул. „Мито Хаџивасилев Јасмин“ бр. 5, неизвршен член на одборот на директори.

Се овластува овластениот претставник на собранието на КК СТРУМИЦА АД Струмица кое ќе се одржи на 07.12.2016 година во 12.30 часот да донесе одлука за избор на пет нови членови на одборот на директори и тоа:

- Лефтер Андонов од Струмица, ул „Младинска“ бр. 112-7, извршен член на одборот на директори
- Стефан Витанов од Струмица, ул. „Маршал Тито“ бр.4/1-9, неизвршен член на одборот на директори,

- Сашо Масев од Струмица, ул. „Јанко Цветинов“ бр. 17, независен неизвршен член на одборот на директори,

- Драги Чавдаров од Струмица, ул. „Мито Хаџивасилев Јасмин“ бр. 83, неизвршен член на одборот на директори,

- Бошко Георгиев од Струмица, ул. „Цар Самоил“ бр. 8, неизвршен член на одборот на директори.

#### Член 2

За овластен претставник кој ќе ги врши работите од надлежност на Собранието на Друштво за спортски дејности КОШАРКАРСКИ КЛУБ СТРУМИЦА АД Струмица со ЕМБС: 6823122 се именува Јосиф Христов - Претседател на Советот на Општина Струмица.

#### Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7989/1 Совет на општина Струмица  
16.11.2016 год. Претседател,  
Струмица Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

#### Решение

за објавување на Одлуката за донесување на Стратегија за унапредување на родовата еднаквост во општина Струмица за периодот 2017 – 2020 година

Се објавува Одлуката за донесување на Стратегија за унапредување на родовата еднаквост во општина Струмица за периодот 2017 – 2020 година, донесена на седницата на

Советот на општина Струмица, одржана на 15.11.2016 година.

Бр.09-7990/2 Општина Струмица  
17.11.2016 год. Градоначалник,  
Струмица Зоран Заев с.р.

### 350.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.11.2016 година, донесе

### **О д л у к а** **за донесување на Стратегија за** **унапредување на родовата еднаквост** **во општина Струмица за периодот 2017** **– 2020 година**

#### Член 1

Се донесува Стратегијата за унапредување на родовата еднаквост во општина Струмица за периодот 2017 – 2020 година.

#### Член 2

Составен дел на оваа Одлука е Стратегијата за унапредување на родовата еднаквост во општина Струмица за периодот 2017 – 2020 година.

#### Член 3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7990/1 Совет на општина Струмица  
16.11.2016 год. Претседател,  
Струмица Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

### Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за донесување на Стратегија за култура со Акциски план на Општина Струмица за периодот 2017 – 2022 година

Се објавува Одлуката за донесување на Стратегија за култура со Акциски план на Општина Струмица за периодот 2017 – 2022 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 15.11.2016 година.

Бр.09-7991/2 Општина Струмица  
17.11.2016 год. Градоначалник,  
Струмица Зоран Заев с.р.

### 351.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.11.2016 година, донесе

### **О д л у к а** **за донесување на Стратегија за култура** **со Акциски план на Општина Струмица** **за периодот 2017 – 2022 година**

#### Член 1

Се донесува Стратегијата за култура со Акциски план на Општина Струмица за периодот 2017 – 2022 година.

#### Член 2

Составен дел на оваа Одлука е Стратегијата за култура со Акциски план на Општина Струмица за периодот 2017 – 2022 година.

#### Член 3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7991/1 Совет на општина Струмица  
16.11.2016 год. Претседател,  
Струмица Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10

и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**  
за објавување на Одлуката за поставување на времен објект (стакленик) на КП бр. 1862/1 во КО Струмица

Се објавува Одлуката за поставување на времен објект (стакленик) на КП бр. 1862/1 во КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 15.11.2016 година.

Бр.09-7992/2            Општина Струмица  
17.11.2016 год.        Градоначалник,  
С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р.

### 352.

Врз основа на член 73 став 1 алинеја 2 од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16 и 132/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.11.2016 година, донесе

**О д л у к а**  
**за поставување на времен објект**  
**(стакленик) на КП бр. 1862/1 во КО**  
**Струмица**

#### Член 1

Се одобрува поставување на времен објект (стакленик) на КП бр. 1862/1 во КО Струмица во дворот на СОУУД “Димитар Влахов” Струмица.

#### Член 2

Времениот објект (стакленик) да го инсталира и користи СОУУД “Димитар Влахов” Струмица, за научно – истражувачки и образовни потреби, односно за практична настава на учениците од земјоделско-ветеринарната струка и стручно образование на земјоделци.

### Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7992/1 Совет на општина Струмица  
16.11.2016 год.        Претседател,  
С т р у м и ц а        Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**  
за објавување на Заклучокот за усвојување на Програмата за работа на Локалната установа библиотека „Благој Јанков Мучето“ Струмица за 2017 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Програмата за работа на Локалната установа библиотека „Благој Јанков Мучето“ Струмица за 2017 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 15.11.2016 година.

Бр.09-7993/2            Општина Струмица  
17.11.2016 год.        Градоначалник,  
С т р у м и ц а        Зоран Заев с.р.

### 353.

Врз основа на член 14 став 2 од Законот за библиотеките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 66/04, 89/08, 116/10, 51/11, 88/15, 152/15 и 39/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.11.2016 година, донесе

**З а к л у ч о к**  
**за усвојување на Програмата за работа**  
**на Локалната установа библиотека**  
**„Благој Јанков Мучето“ Струмица за**  
**2017 година**

1. Се усвојува Програмата за работа на Локалната установа библиотека „Благој Јанков Мучето“ Струмица за 2017 година, предложена од страна на

Управниот одбор со Одлука бр. 02-209/2 од 04.11.2016 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-7993/1 Совет на општина Струмица  
16.11.2016 год. Претседател,  
Струмица Јосиф Христов с.р.

.....  
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Решение**  
за објавување на Заклучокот за усвојување на Програмата за работа со финансов план за 2017 година на Општинската установа Дом за деца и млади „Благој Мучето“ Струмица

Се објавува Заклучокот за усвојување на Програмата за работа со финансов план за 2017 година на Општинската установа Дом за деца и млади „Благој Мучето“ Струмица, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 15.11.2016 година.

Бр.09-7994/2 Општина Струмица  
17.11.2016 год. Градоначалник,  
Струмица Зоран Заев с.р.

### 354.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.11.2016 година, донесе

**Заклучок**  
за усвојување на Програмата за работа со финансов план за 2017 година на Општинската установа Дом за деца и млади „Благој Мучето“ Струмица

1. Се усвојува Програмата за работа со финансов план за 2017 година на Општинската установа Дом за деца и

млади „Благој Мучето“ Струмица, предложена од страна на Управниот одбор со Одлука бр. 02-103/1 од 04.11.2016 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-7994/1 Совет на општина Струмица  
16.11.2016 год. Претседател,  
Струмица Јосиф Христов с.р.

.....  
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Решение**  
за објавување на Заклучокот за усвојување на Програмата за годишно работење во 2017 година на Отворениот граѓански универзитет за доживотно учење „Јоска Свештарот“ Струмица

Се објавува Заклучокот за усвојување на Програмата за годишно работење во 2017 година на Отворениот граѓански универзитет за доживотно учење „Јоска Свештарот“ Струмица, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 15.11.2016 година.

Бр.09-7995/2 Општина Струмица  
17.11.2016 год. Градоначалник,  
Струмица Зоран Заев с.р.

### 355.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 29 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.11.2016 година, донесе

**З а к л у ч о к**  
**за усвојување на Програмата за**  
**годишно работење во 2017 година на**  
**Отворениот граѓански универзитет за**  
**доживотно учење „Јоска Свештарот“**  
**Струмица**

1. Се усвојува Програмата за годишно работење во 2017 година на Отворениот граѓански универзитет за доживотно учење „Јоска Свештарот“ Струмица, донесена од Управниот одбор со Одлука бр. 02-225/2 од 28.10.2016 година

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-7995/1 Совет на општина Струмица  
 16.11.2016 год. Претседател,  
 С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**  
 за објавување на Заклучокот за  
 усвојување на Информацијата за  
 концептот „Општина по мерка на детето“

Се објавува Заклучокот за усвојување на Информацијата за концептот „Општина по мерка на детето“, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 15.11.2016 година.

Бр.09-7996/2 Општина Струмица  
 17.11.2016 год. Градоначалник,  
 С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

**356.**

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина

Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.11.2016 година, донесе

**З а к л у ч о к**  
**за усвојување на Информацијата за**  
**концептот „Општина по мерка на**  
**детето“**

1. Се усвојува Информацијата за концептот „Општина по мерка на детето“.

2. Овој Заклучок влегува во сила денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-7996/1 Совет на општина Струмица  
 16.11.2016 год. Претседател,  
 С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**  
 за објавување на Заклучокот за  
 одобрување на Предлог - Планот на  
 програмите за развој

Се објавува Заклучокот за одобрување на Предлог - Планот на програмите за развој, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 15.11.2016 година.

Бр.09-7997/2 Општина Струмица  
 17.11.2016 год. Градоначалник,  
 С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

**357.**

Врз основа на член 21-б од Законот за буџетите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/05, 4/08, 103/08, 156/09, 95/10, 180/11, 171/12, 192/15 и 167/2016) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.11.2016 година, донесе



**З а к л у ч о к**  
**за одобрување на Предлог - Планот на**  
**програмите за развој**

1. Се одобрува Предлог - Планот на програмите за развој.
2. Одобрениот План на програмите за развој е составен дел на предлогот на Буџетот на општина Струмица за 2017 година.

3. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-7997/1 Совет на општина Струмица  
16.11.2016 год. Претседател,  
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е**  
за објавување на Заклучокот за  
усвојување на Кварталниот извештај за  
извршувањето на Буџетот на општина  
Струмица за третиот квартал од 2016  
година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Кварталниот извештај за извршувањето на Буџетот на општина Струмица за третиот квартал од 2016 година, донесен на седницата на Советот

на општина Струмица, одржана на 15.11.2016 година.

Бр.09-7998/2 Општина Струмица  
17.11.2016 год. Градоначалник,  
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

.....

**358.**

Врз основа на член 32 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11 и 192/15) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 15.11.2016 година, донесе

**З а к л у ч о к**  
**за усвојување на Кварталниот извештај**  
**за извршувањето на Буџетот**  
**на општина Струмица за третиот**  
**квартал од 2016 година**

1. Се усвојува Кварталниот извештај за извршувањето на Буџетот на општина Струмица за третиот квартал од 2016 година.

2. Составен дел на овој Заклучок е Кварталниот извештај составен на образец К1, К2 и К3.

3. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-7998/1 Совет на општина Струмица  
16.11.2016 год. Претседател,  
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.

.....

359.

## Развојни програми - 2017 год.

Реден број	Име на буџетска програма	Развојна програма	Ознака на буџетска програма	Износ од 2017	Износ од 2018	Износ од 2019	Вкупен износ
1	Месна самоуправа (капитални објекти)	Реконструкција на домови на култура	ДАА-буџет	500.000	1.000.000	1.000.000	2.500.000
2	Уредување на градежно земјиште	Улици во град Струмица	ФАА - буџет	20.000.000	20.000.000	30.000.000	70.000.000
3	Уредување на градежно земјиште	Тротуари во град Струмица	ФАБ - буџет	15.000.000	15.000.000	15.000.000	45.000.000
4	Уредување на градежно земјиште	АГРОБЕРЗА	ФАВ - буџет	10.000.000	10.000.000	/	20.000.000
5	Уредување на градежно земјиште	Поврзување на градот со рудовите над градот	ФАН - буџет/ донација	40.000.000	27.000.000	/	67.000.000
6	Уредување на градежно земјиште	Изградба на улици во Касарна	ФАП - Буџет	20.000.000	20.000.000	/	40.000.000
7	Уредување на градежно земјиште	изградба на улици во зона Север	ФАГ - буџет	6.000.000	6.000.000	2.000.000	14.000.000
8	Уредување на градежно земјиште	изградба на пат до Ловен дом	ФАМ - буџет	15.000.000	10.000.000	/	25.000.000
9	Уредување на градежно земјиште	пробивање на патништа во индустриски зони	ФАЕ-буџет	15.000.000	20.000.000	15.000.000	50.000.000
10	Уредување на градежно земјиште	рекреативна велосипедска патека	ФАП - донација	3.000.000	3.000.000	2.000.000	8.000.000
11	Уредување на градежно земјиште	уредување со инфраструктура Суфилар	ФАИ - буџет	10.000.000	10.000.000	10.000.000	30.000.000
12	Уредување на градежно земјиште	инфраструктурно уредување на градските гробишта	ФАР - буџет	600.000	600.000	600.000	1.800.000
13	Уредување на простор во рурални подрачја (капитални трошоци)	Уредување на населени места во руралните подрачја	ФДА - буџет	10.000.000	10.000.000	10.000.000	30.000.000
14	Локален економски развој(капитални тр.)	пазар за зеленчук и други стоки	ГАА-буџет	2.000.000	3.000.000	/	5.000.000
15	Локален економски развој(капитални тр.)	нова населба за турско маало	ГАБ-кредит	10.000.000	20.000.000	20.000.000	50.000.000
16	Локален економски развој(капитални тр.)	НВО Центар	ГАВ-буџет и донација	4.000.000	/	/	4.000.000
17	Изградба на јавно осветлување	Јавно осветлување во градот	ЈАА -буџет	6.000.000	6.000.000	5.000.000	17.000.000
18	Изградба на јавно осветлување	Улично осветлување во населени места	ЈАБ- буџет	1.500.000	1.500.000	1.500.000	4.500.000

19	Изградба и реконструкција на локални патишта и улици	Изградба и реконструкција на локални патишта и улици	ЈДА - буџет	18.000.000	17.000.000	20.000.000	55.000.000
20	Изградба на паркиралишта	Воведување на при пејд паркиралишта	ЈЕА-буџет	1.000.000	1.000.000	/	2.000.000
21	Изградба на системи за водоснабдување	Водовод во населени места	ЈГА - буџет	2.000.000	2.000.000	1.000.000	5.000.000
22	Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води	Нови канализации во индустриски зони	ЈМА - буџет	10.000.000	10.000.000	10.000.000	30.000.000
23	Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води	Канализација Градско Балдоци	ЈИБ - буџет	5.000.000	7.000.000	5.000.000	17.000.000
24	Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води	Нов порој Саети Илија - Суфилар	ЈИД - буџет	10.000.000	20.000.000	10.000.000	40.000.000
25	Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води	Канализација во населени места Проосениново, Дабиле, Добреци	ЈИГ донација	68.000.000	15.000.000	/	83.000.000
26	Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води	Канализација Попчево	ЈМИ-буџет	3.000.000	3.000.000	2.000.000	8.000.000
27	Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води	Канализација Вељуса	ЈМК - буџет	3.000.000	3.000.000	6.000.000	12.000.000
28	Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води	Канализација Банско	ЈМП - буџет	10.000.000	10.000.000	5.000.000	25.000.000
29	Други комунални услуги (капитални расходи)	Изградба на мрежа за гас	ЈПА буџет/кредит	20.000.000	20.000.000	20.000.000	60.000.000
30	Паркови и зеленило(капитални трошоци)	Нови зелени површини	ЈМА - буџет	4.000.000	4.000.000	4.000.000	12.000.000
31	Урбана опрема (капитални расходи)	Урбана опрема	ЈНА - буџет	5.000.000	6.000.000	4.000.000	15.000.000
32	Културни манифестации и творештво (капитални трошоци)	Споменици	КАА - буџет	1.000.000	500.000	500.000	2.000.000
33	Образование(капитални расходи)	спортска сала во ООУ Никола Влацаров	НАА - буџет/донација	5.000.000	5.000.000	/	10.000.000
34	Социјална заштита на деца(капитални тр.)	реконструкција на детските градинки	ВАА - буџет/донација	2.000.000	2.000.000	2.000.000	6.000.000
35	Социјална заштита на деца(капитални тр.)	изградба - адаптација на три детски градинки во населените места	ВАБ - буџет/донација	2.000.000	1.000.000	18.000.000	21.000.000
36	ИПА-Прекугранична соработка	Изградба на Цареви Кули западен бедем	МББ - донац./буџет	10.000.000	/	/	10.000.000
37	Животна средина	Пречистителна станица	МВА/донација	290.400.000	/	/	290.400.000
	<b>ВКУПНО:</b>			<b>658.000.000</b>	<b>309.600.000</b>	<b>219.600.000</b>	<b>1.187.200.000</b>

## ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА	МЕСНА САМОУПРАВА (КАПИТАЛНИ ПРОЕКТИ)	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА	DA
ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДОМОВИ НА КУЛТУРА	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА	DAА
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ	ТЕЛЕФОН И ФАКС		
ФУНКЦИЈА	Е-МАИЛ		
ЦЕЛ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	Ставање во функција на руринирани Домови на култура со што би се створиле услови за обновување на културното живеење во населените места ( Габрово, Сачево и Велуца)		
ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ	Изработка на проект, раслишување на тендер, избор на изведувач и надзор на реализацијата.		
ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ/ЕФЕКТИ	Згради на домовите на култура во населените места да добијат нов современ изглед и да бидат центар на силе културни случувања во населените места.		
РИЗИКИ И ПРЕТПСТАВКИ	Некавременно отпочнување на работите, неподобни временски услови.		
ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ. НА ПРОЕКТОТ	ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ	2500000	
ИМЕ НА СТУДИЈАТА	реконструкција на домови на култура		
НИВО НА СТУДИЈАТА *	ПП		
АВТОР /ФИРМА	СЕДИШТЕ		
ДАТУМ НА ИЗГОТ. НА ПРОЕКТОТ			
НИВО НА СТУДИЈАТА * : ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ ПФС - ПРЕФЕЗИМИТИ СТУ.			
ПП - ГЛАВЕН ПРОЕКТ ФС - ФИЗИМИТИ СТУДИЈА			
ИНДИКАТОРИ			
2016	2017	2018	2019
	500000	1000000	1000000

## ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО-ЗЕМЈИШТЕ (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	ОСНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА	FA	
ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	УЛИЦИ ВО ГРАД СТРУМИЦА	ОСНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА	FAA	
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ	ТЕЛЕФОН И ФАКС			
ФУНКЦИЈА	Е-МАИЛ			
ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	Реализација на урбанистички план на град Струмица, подобрување на улична мрежа на градот, поефикасен превоз на луѓе и стока во градот, поврзување на улиците во градот со магистралните и регионалните патништа со што се создаваат услови за регионален развој на Струмица.			
ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ	Изработка на главни проекти, распишување на тендер, избор на изведувач на градежни работи, надзор на реализацијата на проектите, редовни извештаи за извршените активности.			
ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ/ЕФЕКТИ	Намалување на проблемите во одвивањето на сообраќајот во градот, задоволни учесници во сообраќајот на приградското подрачје, намалување на ризикот на оштетување на возилата од неизградени и несанирани патништа.			
РИЗИК И ПРЕПОСТАВКИ	Проблеми кои можат да се јават при експропријација на земјиштето, каснење на изведувачот, неповолни временски услови при изведба			
ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ. НА ПРОСЕКТОТ	01.01.2017	ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОСЕКТОТ	70000000	
ИМЕ НА СТУДИЈАТА	Улице во град Струмица			
НИВО НА СТУДИЈАТА *	П			
АВТОР / ФИРМА	СЕДИШТЕ			
ДАТУМ НА ИЗГОТ НА ПРОСЕКТОТ				
НИВО НА СТУДИЈАТА * : П - ИДЕЕН ПРОЕКТ ПС - ПРЕДФИЗИКИТИ/ТИТУ.				
П - ГЛАВЕН ПРОЕКТ ФС - ФИЗИКИТИ/ТИТУ				
<b>И Н Д И К А Т О Р И</b>				
	2016	2017	2018	2019
		20000000	20000000	30000000

## ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОЗЕМЈИШТЕ (КАПИТАЛНИТРОШОЦИ)	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА	FA
ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	ПРОТОАРИВОГРАД СТРУМИЦА	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА	FAB
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ		ТЕЛЕФОН И ФАКС	
ФУНКЦИЈА		Е-МАИЛ	
ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	Реализација на урбанистички план на град Струмица, зголемување на безбедноста на пешаците, подобрување на изгледот на градот со изведба на нови тротсари, реконструкција на старите, нови бекатон плочки.		
ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ	Изработка на главни проекти, раслишување на тендер, избор на изведувачи, надзорна реализација		
ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ И ЕФЕКТИ	Современ и урбан изглед на градот, непречено движење на пешаците, намалување незгоди во сообраќајот		
РИЗИК И ПРЕТПОСТАВКИ	Проблеми кои можат да се јават при експроприација на земјиштето, кашење на изведувачот, непосолни временски услови при изведба		
ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ. НА ПРОЕКТОТ	01.01.2017	ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ	45000000
ИМЕ НА СТУДИЈАТА	Тротсари во град Струмица		
НИВО НА СТУДИЈАТА *	ПП		
АВТОР / ФИРМА		СЕДИШТЕ	
ДАТУМ НА ИЗГОТ. НА ПРОЕКТОТ			
НИВО НА СТУДИЈАТА * : ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ ПЭС - ПРЕФИЗИБИЛИТИ СТУ.			
ПТ - ГЛАВЕН ПРОЕКТ ФС - ФИЗИБИЛИТИ СТУДИЈА			
<b>И Н Д И К А Т О Р И</b>			
	2016	2017	2018
		15000000	15000000
			15000000

## ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОЗЕМЈИШТЕ (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА	FA
ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	АГРОБЕРЗА	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА	FAV
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ			
ФУНКЦИЈА	ТЕЛЕФОН И ФАКС		
ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	Е-МАИЛ		
	Обезбедување на целокупна инфраструктура за потребите на изградба и функционирање на Агроберза.		
ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ	Довршување на изградба на улица со тротоари во индустриската зона и надзор на реализацијата на објектот.		
ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ И ЕФЕКТИ	Закружување на инфраструктурата, привлекување на други инвеститори, странски и домашни, зголемување на вработеноста во општината, организирање на откуп на земјоделски производи, зголемување на стандардот на населението во општината.		
РИЗИК И ПРЕТПОСТАВКИ	Незаремена реализација на проектот, непогодни временски услови при реализацијата, зависност од јавните пратпријатија при приклучување на инфраструктурата.		
ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ. НА ПРОЕКТОТ	01.01.2017	ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ	20000000
ИМЕ НА СТУДИЈАТА	Агроберза		
НИВО НА СТУДИЈАТА *	ПП		
АВТОР / ФИРМА	СЕДИШТЕ		
ДАТУМ НА ИЗГОТ. НА ПРОЕКТОТ			
НИВО НА СТУДИЈАТА * : ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ ПЭС - ПРЕФЕЗИВИЛИТИ СТУ. ПП - ГЛАВЕН ПРОЕКТ ФС - ФИЗИВЕЛИТИ СТУДИЈА			
		ИНДИКАТОРИ	2016 2017 2018 2019
			10000000 10000000 10000000

## ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОЗЕМЛИШТЕ (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА	FA
ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	ПОВРЗУВАЊЕ НА ГРАДОТ СО РИДОВИТЕ НАД ГРАДОТ	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА	FAN
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ		ТЕЛЕФОН И ФАКС	
ФУНКЦИЈА		Е-МАИЛ	
ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	Изградба на модерен пристап-Панорамски трамвај за да им се овозможи на граѓаните пристап до ридовите над градот Струмица со цел поттикнување рекреативни активности на граѓаните, поедноставен пристап за посета на споменниците на културата, верските објекти и природните убавини		
ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ	Изработка на проект, распишување на тендер, избор на изведувач, надзор на реализацијата		
ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ/ЕФЕКТИ	Олеснат пристап до ридовите над град Струмица, запознавање на граѓаните со верските и културните споменици, како и зголемување на спорско рекреативните активности на граѓаните, а со тоа и развој на туризмот и подобро осознавање на историјата на градот Струмица.		
РИЗИК И ПРЕТПСТАВКИ	Неважарено отпопување на активностите, непогодни временски услови при реализацијата.		
ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ. НА ПРОЕКТОТ	01.01.2017	ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ	67000000
ИМЕ НА СТУДИЈАТА	Поврзување на градот со ридовите над градот -финансирање од буџет и донација		
НИВО НА СТУДИЈАТА *	ФС		
АВТОР /ФИРМА	СЕДИШТЕ		
ДАТУМ НА ИЗГОТ. НА ПРОЕКТОТ			
НИВО НА СТУДИЈАТА * :	ИП - ИДЕЕНПРОЕКТ	ПОС - ПРЕДЕЛЗЕМЛИШТИСТУ.	
И Н Д И К А Т О Р И	2016	2017	2018
ИП - ГЛАВЕНПРОЕКТ		40000000	27000000
ПОС - ФИЗИЧКИЛИТИ СТУДИЈА			2019



## ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОЗЕМЈИШТЕ (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА	FA
ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	ИЗГРАДБА НА УЛИЦИ ВО КАСАРНА	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА	FAL
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ		ТЕЛЕФОН И ФАКС	
ФУНКЦИЈА		Е-МАИЛ	
ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	Реализација на урбанистички план во град Струмица, ДУП 36 и ДУП 3, изградба на главните сообраќајници со целокупната улчна инфраструктура што ќе придонесе за нормално функционирање на новозградените градежни објекти во овој дел од градот.		
ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ	Изготвување на проектна документација, распишување на тендер, избор на изведувач и надзор на реализацијата.		
ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ И ЕФЕКТИ	Закрепување на овој дел од градот со сите обележја на современа урбана населба и обезбедување на сите комунални услуги на граѓаните кои живеат и работат во овој дел од градот.		
РИЗИК И ПРЕТПСТАВКИ	Невремено отпочнување на активностите, додизнење на обезбедување на согласност од централната власт.		
ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ. НА ПРОЕКТОТ	01.01.2017	ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ	40000000
ИМЕ НА СТУДИЈАТА	Изградба на улици во Касарна		
НИВО НА СТУДИЈАТА *	П		
АВТОР / ФИРМА	СЕДИШТЕ		
ДАТУМ НА ИЗГОТ. НА ПРОЕКТОТ			
НИВО НА СТУДИЈАТА * :	ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ	ПОС - ПРЕДИЗВИЛИТИСТУ.	
	ПТ - ГЛАВЕН ПРОЕКТ	ФС - ФИЗИЧКИТИ СТУДИЈА	
ИНДИКАТОРИ	2016	2017	2018
		20000000	20000000
			2019

## ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОЗЕМЛИШТЕ (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА	FA
ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	ИЗГРАДБА НА УЛИЦИ ВО ЗОНА СЕВЕР	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА	FAG
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ		ТЕЛЕФОН И ФАКС	
ФУНКЦИЈА		Е-МАИЛ	
ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	Обезбедување на целосна мрежа за потребите на изградба и функционирањето на индустриска зона Север за пофикасно и побрзо реализирање на градежните зафати на идните индустриски капацитети и нивно функционирање во иднина.		
ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ	Обезбедување на целокупната проектна документација, рапишување на тендер, избор на изведувач и надзор и почеток на реализација		
ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ И ЕФЕКТИ	Заокружување на уличната мрежа во Зона Север, привлекување на нови инвеститори, домашни и странски, зголемување на вработеноста и подобрување на целокупниот бизнос амбиент.		
РИЗИКИ И ПРЕТПОСТАВКИ	Ненавремена реализација на проектот, неподобни временски услови при реализацијата и ризик од неадекватни сообраќајни решенија		
ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ. НА ПРОЕКТОТ	01.01.2017	ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ	14000000
ИМЕ НА СТУДИЈАТА	Изградба на улици во Зона Север		
НИВО НА СТУДИЈАТА *	П		
АВТОР / ФИРМА		СЕДИШТЕ	
ДАТУМ НА ИЗГОТ. НА ПРОЕКТОТ			
НИВО НА СТУДИЈАТА * :	ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ	ПФС - ПРЕДИМБИЛИТИСТУ.	
	ПТ - ГЛАВЕН ПРОЕКТ	ФС - ФИЗИЧКИТИ СТУДИЈА	
ИНДИКАТОРИ	2016	2017	2018
	6000000	6000000	2000000

## ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

ИМЕНА НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО-ЗЕМЈИШТЕ (КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКЦИИ)	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА	FA
ИМЕНА НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	ИЗГРАДБА НА ПАТ ДО ЛОВЕН ДОМ	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА	FAM
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ		ТЕЛЕФОН И ФАКС	
ФУНКЦИЈА		Е-МАИЛ	
ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	Поврзување на објектите околу Ловен дом со улична мрежа од долниот дел на градот и олеснет пристап на граѓаните кои живеат на повисокиот дел од градот		
ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ	Обезбедување на проектна документација, изготвување на елборат за екстропријација и започнување на припремни активности за реализација на урбанистички план		
ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ ЕФЕКТИ	Целосна реализација на урбанистички план како предуслов за заживување на овој дел од градот.		
РИЗИК И ПРЕТПОСТАВКИ	Проблеми во екстропријацијата и обезбедување на целокупната документација, вклучувајќи ги и документите кои треба да се обезбедат		
ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ. НА ПРОЕКТОТ	01.01.2017	ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ	25000000
ИМЕНА НА СТУДИЈАТА	Изградба на пат до Ловен дом		
НИВО НА СТУДИЈАТА *	ПО		
АВТОР / ФИРМА	СЕДМШТЕ		
ДАТУМ НА ИЗГОТ. НА ПРОЕКТОТ			
НИВО НА СТУДИЈАТА * :	ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ	ПС - ПРЕДЕЛИМИЛИТИ СТУ.	
	ПТ - ГЛАВЕН ПРОЕКТ	ФС - ФИЗИБИЛИТИ СТУДИЈА	
	2016	2017	2018
И Н Д И К А Т О Р И	15000000	10000000	10000000
	2019		

## ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОЗЕМЈИШТЕ (КАПИТАЛНИТРОШОЦИ)	ОСНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА	FA
ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	ПРОБИВАЊЕ НА ПАТИШТА ВО ИНДУСТРИСКИ ЗОНИ	ОСНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА	FAE
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ		ТЕЛЕФОН И ФАКС	
ФУНКЦИЈА		Е-МАИЛ	
ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	Обезбедување на целосна улчна мрежа за потребите на изградба и функционирање на индустриските зони за поефикасно и побрзо реализирање на градежни зафати на идните индустриски капацитети и нивно функционирање во иднина		
ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ	Изготвување на проектна документација, рапишување на тендер, избор на изведувач и надзор на реализацијата.		
ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ И ЕФЕКТИ	Заокружување на улчната мрежа, привлекување на нови инвеститори, зголемување на вработеноста и подобрување на целокупниот бизнис амбиент.		
РИЗИК И ПРЕПОСТАВКИ	Ненавремена реализација на проектот, неподобни временски услови при реализацијата и ризик од неадекватни сообраќајни решенија		
ДАТУМ НА ЗАПИСУВ. НА ПРОЕКТОТ	01.01.2017	ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ	50000000
ИМЕ НА СТУДИЈАТА	Пробивање на патништа во индустриски зони		
НИВО НА СТУДИЈАТА *	ПО		
АВТОР / ФИРМА	СЕДИШТЕ		
ДАТУМ НА ИЗГОТ. НА ПРОЕКТОТ			
НИВО НА СТУДИЈАТА * :	ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ	ПС - ПРЕФИЗИКАЛНИ СТУ.	
ГП - ГЛАВЕН ПРОЕКТ	ФС - ФИЗИКАЛНИ СТУДИЈА	И Н Д И К А Т О Р И	
	2016	2017	2018
	15000000	20000000	15000000
	2019		
			15000000

## ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОЗЕМИШТЕ (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА	FA	
ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	РЕКРЕАТИВНА ВЕЛОСПЕДСКА ПАТЕКА	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА	FAP	
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ		ТЕЛЕФОН И ФАКС		
ФУНКЦИЈА		Е-МАИЛ		
ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	Изградба на рекреативна велосипедска патека во должина од 16 км на патот Струмица-Куклиш-Свировица-Банско-Габрово која ќе ги поврзува туристичките локалитети и природните знаменитости, со што ќе се подобри квалитетот на животот на граѓаните и туристите кои ќе ја посетуваат Општина Струмица			
ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ	Велосипедската патека ќе биде опремена со неопходна хоризонтална и вертикална сигнализација а исто така по нејзината должина ќе се направат и дополнителни спортски и едукативни содржини, пред се наменети за деца			
ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ И ЕФЕКТИ	Подобрување на квалитетот на живот преку подобрување и изградба на инфраструктура која ќе ги поврзе туристичките локалитети и природните знаменитости			
РИЗИК И ПРЕТПСТАВКИ	Невкремено отпочнување со активностите, неповолни временски услови			
ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ. НА ПРОЕКТОТ	01.01.2017	ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ	8000000	
ИМЕ НА СТУДИЈАТА	Рекреативна велосипедска патека-финансирање со донација			
НИВО НА СТУДИЈАТА *	ПФ			
АВТОР / ФИРМА		СЕДИШТЕ		
ДАТУМ НА ИЗГОТ. НА ПРОЕКТОТ				
НИВО НА СТУДИЈАТА * : ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ ПОС - ПРЕДВИЗИВИЛИТИ СТУ.				
ПТ - ГЛАВЕН ПРОЕКТ ЕС - ФИЗИВИЛИТИ СТУДИЈА				
<b>И Н Д И К А Т О Р И</b>				
	2016	2017	2018	2019
		3000000	3000000	2000000

## ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОЗЕМЈИШТЕ (КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ)	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА	FA
ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	УРЕДУВАЊЕ СО ИНФРАСТРУКТУРА-СУФИЛАР	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА	FAI
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ		ТЕЛЕФОН И ФАКС	
ФУНКЦИЈА		Е-МАИЛ	
ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	Реализација на урбанистички план на град Струмица, идно растење на градот во делот на колективното домување, изработка на главните обраќајници и целокупната канализациона и водородна мрежа, изградба на улично јавно осветлување.		
ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ	Изработка на проектна документација, распишување на тендер, избор на изведувачи, надзор на реализацијата		
ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ ЕФЕКТИ	Прераснување на населба Суфилар од диво мигрирана населба во современа урбана заедница и поврзување со уличната градска мрежа, значително подобрување на условите на живот на граѓаните од овој дел на градот		
РИЗИК И ПРЕТПЛОСТАВКИ	Проблеми кои можат да се јават при експропријацијата на земјиште, рушење див градоб и други временски неповолни услови при изв		
ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ. НА ПРОЕКТОТ	01.01.2017	ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ	30000000
ИМЕ НА СТУДИЈАТА	Уредување со инфраструктура-Суфилар		
НИВО НА СТУДИЈАТА *	ПФ	СЕДИШТЕ	
АВТОР / ФИРМА			
ДАТУМ НА ИЗГОТ НА ПРОЕКТОТ			
НИВО НА СТУДИЈАТА * :	ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ	ПЭС - ПРЕДЕЛИЗБИЛИТИ СТУ.	
	ПТ - ГЛАВЕН ПРОЕКТ	ФС - ФИЗИБИЛИТИ СТУДИЈА	
ИНДИКАТОРИ	2016	2017	2018
		10000000	10000000
			10000000

## ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОЗЕМЈИШТЕ (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА	FA		
ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	ИНФРАСТРУКТУРНО УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДСКИ ГРОБИШТА	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА	FAR		
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ	ТЕЛЕФОН И ФАКС				
ФУНКЦИЈА	Е-МАИЛ				
ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	Обезбедување на целокупна инфраструктура за потребите на изградба и функционирање на градските гробишта.				
ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ	Изработка на проектна документација, распишување на тендер, избор на изведувачи, надзор на реализацијата				
ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ ЕФЕКТИ	Со подобрување на инфраструктурата ќе се овозможи полесна и побезбедна достапност на градските гробишта				
РИЗИК И ПРЕТПСТАВКИ	Невремено отпочнување со активностите, неповолни временски услови				
ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ. НА ПРОЕКТОТ	01.01.2017	ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ	1800000		
ИМЕ НА СТУДИЈАТА	Инфраструктурно уредување на градски гробишта				
НИВО НА СТУДИЈАТА *	ПО				
АВТОР / ФИРМА	СЕДИШТЕ				
ДАТУМ НА ИЗГОТ. НА ПРОЕКТОТ					
НИВО НА СТУДИЈАТА *: ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ ПС - ПРЕДФИЗИБИЛИТИСТУ.					
ПТ - ГЛАВЕН ПРОЕКТ ФС - ФИЗИБИЛИТИ СТУДИЈА					
	ИНДИКАТОРИ	2016	2017	2018	2019
			600000	600000	600000

## ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА	УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОР ВО РУРАЛНИ ПОДРАЧЈА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА	FD
ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	УРЕДУВАЊЕ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА ВО РУРАЛНИ ПОДРАЧЈА	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА	FDA
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ		ТЕЛЕФОН И ФАКС	
ФУНКЦИЈА		Е-МАИЛ	
ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	Современување на изгледот на руралните населби, тампонирање на улици и патишта и уредување на просторот со урбана опрема		
ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ	Маработка на проект, распишување на тендер, избор на изведувач и надзор на реализацијата		
ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ ЕФЕКТИ	Намалување на разликата во квалитетот на живеење помеѓу руралните и урбаните средини		
РИЗИК И ПРЕТПСТАВКИ	Ненавремено отпочнување со активностите, временски непогоди при реализацијата.		
ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ НА ПРОЕКТОТ	01.01.2017	ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ	30000000
ИМЕ НА СТУДИЈАТА	Уредување на населени места во рурални подрачја		
НИВОНА СТУДИЈАТА *	ПФ		
АВТОР / ФИРМА	СЕДИШТЕ		
ДАТУМ НА ИЗГОТ НА ПРОЕКТОТ			
НИВОНА СТУДИЈАТА * :	ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ	ПАС - ПРЕДИЗМИСЛИТИ СТУ.	
ПТ - ГЛАВЕН ПРОЕКТ	ФС - ФИЗИВИЛИТИ СТУДИЈА	ИНДИКАТОРИ	
	2016	2017	2018
		10000000	10000000
			10000000
			10000000



## ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА	ИЗГРАБНА НА КОМЕРЦИЈАЛНИ ОБЈЕКТИ	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА	GA
ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	ПАЗАР ЗА ЗЕЛЕНУК И ДРУГИ СТОКИ	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА	GAA
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ		ТЕЛЕФОН И ФАКС	
ФУНКЦИЈА		Е-МАИЛ	
ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	Новите инфраструктурни инвестиции во изградба и уредување на пазар ќе ја продолжат традицијата на Струмица како најпосакуван македонски град на трговија и бизнис. Струмица е економски и трговски центар на источниот и југоисточниот регион на Македонија		
ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ	Изградба на нов мулти-функционален пазар, покривање и модернизација на пазарот Чашел, доуредување на кванташки пазар во Струмица, определување на локација за Цветен пазар.		
ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ/ЕФЕКТИ	Новост мулти-функционален пазар ќе биде лоциран во близина на поранешна касарна, ќе се простира на површина од 15.000 м2 и ќе има повеќенаменска функција (пазар за продажба на земјоделски производи, авто пазар, пазар за продажба на текстилни производи, пазар за продажба на користени производи и др.)		
РИЗИК И ПРЕТПОСТАВКИ	Незабранено отпочнување на активности		
ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ. НА ПРОЕКТОТ	01.01.2017	ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ	5000000
ИМЕ НА СТУДИЈАТА	Пазар за зеленчук и други стоки		
НИВО НА СТУДИЈАТА *	ПФ		
АВТОР / ФИРМА		СЕДИШТЕ	
ДАТУМ НА ИЗГОТ НА ПРОЕКТОТ			
НИВО НА СТУДИЈАТА * : ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ ПЭС - ПРЕДИПРОЕКТ ИЛИ ПИТИ СТУДИЈА			
ПТ - ГЛАВЕН ПРОЕКТ ФС - ФИЗИЧКИ ПИТИ СТУДИЈА			
ИНДИКАТОРИ			
	2016	2017	2018
		2000000	3000000
			2019

## ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА	ИЗГРАДБА НА КОМЕРЦИЈАЛНИ ОБЈЕКТИ	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА	GA
ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	НОВА НАСЕЛБА ВО ТУРСКО МААЛО	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА	GAB
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ	ТЕЛЕФОН И ФАКС		
ФУНКЦИЈА	Е-МАИЛ		
ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	Изградба на нови куќи и комунална инфраструктура за граѓаните од турска националност кои сеуште живеат во сулстандардни услови во населбата кај Терминалот. Со тоа ќе ја дислоцираме целата оваа населба во нова населба која ќе има нормални услови за живот со сите неопходни атрибути за квалитетно живеење.		
ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ	Изработка на проект, распишување на тендер, избор на изведувач, надзор на реализација		
ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ/ЕФЕКТИ	Дислокација на сегашната населба на граѓаните од турска националност и изградба на нова населба во која ќе имаат нормални услови за живот		
РИЗИК И ПРЕТПОСТАВКИ	Ненавремено отпочнување на активностите, неподобни временски услови при реализацијата.		
ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ. НА ПРОЕКТОТ	01.01.2017	ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ	50000000
ИМЕ НА СТУДИЈАТА	Нова населба во турско маало-финансирање со кредит		
НИВО НА СТУДИЈАТА *	ПФ		
АВТОР/ФИРМА		СЕДМИШТЕ	
ДАТУМ НА ИЗГОТ. НА ПРОЕКТОТ			
НИВО НА СТУДИЈАТА * :	ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ	ПОС - ПРЕДИЗМИШЛИТИ СТУ.	
	ПП - ГЛАВЕН ПРОЕКТ	ФС - ФИСИЧНИ СТУДИЈА	
	ИНДИКАТОРИ	2016	2017
		10000000	20000000
		2018	2019
		20000000	20000000

## ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА	ИЗГРАДБА НА КОМЕРЦИЈАЛНИ ОБЈЕКТИ	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА	GA
ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	НВО ЦЕНТАР	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА	GAV
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ		ТЕЛЕФОН И ФАКС	
ФУНКЦИЈА		Е-МАИЛ	
ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	Зајакнување на невладиниот сектор со обезбедување на објект во центарот на градот со сите потребни услови за непречена работа по најсовремените стандарди		
ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ	Изработка на проект, распишување тендер, избор на изведувач, надзор на реализација од страна на Општината.		
ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ И ЕФЕКТИ	Позитивно вклучување на сите невладини организации во општествениот живот на Општина Струмица. Зголемување соработка со општината со нови заеднички проекти во функција на задоволување на потребите на граѓаните на општина Струмица		
РИЗИК И ПРЕТПОСТАВКИ	Невремено отпочнување со активностите, негодни временски услови при реализацијата.		
ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ. НА ПРОЕКТОТ	01.01.2017	ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ	4000000
ИМЕ НА СТУДИЈАТА	НВО Центар-финансиран од буџет и донација		
НИВО НА СТУДИЈАТА *	ПО		
АВТОР / ФИРМА		СЕДИШТЕ	
ДАТУМ НА ИЗГОТ. НА ПРОЕКТОТ			

  

НИВО НА СТУДИЈАТА * :	ИП - ИДЕНПРОЕКТ	ПС - ПРЕДФИЗИБИЛИТИ СТУ.	2016	2017	2018	2019
	ПТ - ГЛАВЕНПРОЕКТ	ФС - ФИЗИБИЛИТИ СТУДИЈА		4000000		

## ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА	ИЗГРАДБА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА	ЈА
ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО ГРАДОТ	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА	ЈАА
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ		ТЕЛЕФОН И ФАКС	
ФУНКЦИЈА		Е-МАИЛ	
ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	Целосно осветлување на сите новизградени улици и возоните за изградба на стопански објекти, олеснување на патниот сообраќај во ноќни услови и олеснато движење на пешаците во ноќни услови		
ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ	Изработка на проект, раслишување на тендер, избор на изведувачи и надзор на реализација		
ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ/ЕФЕКТИ	Олеснат сообраќај во ноќни услови, публичен изглед на градот ноќе.		
РИЗИК И ПРЕТПОСТАВКИ	ненавремено отпочнување со активности и временски непогоди при реализација		
ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ. НА ПРОЕКТОТ	01.01.2017	ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ	17000000
ИМЕ НА СТУДИЈАТА	Јавно осветлување во градот		
НИВО НА СТУДИЈАТА *	ПФ		
АВТОР / ФИРМА	СЕДИШТЕ		
ДАТУМ НА ИЗГОТ НА ПРОЕКТОТ			
НИВО НА СТУДИЈАТА * : ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ    ПЭС - ПРЕФИЗИКАЦИИ СТУ.    2016    2017    2018    2019 ПП - ГЛАВЕН ПРОЕКТ    ФС - ФИЗИКАЦИИ СТУДИЈА    И Н Д И К А Т О Р И    80000000    60000000    50000000			

## ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА	ИЗГРАДБА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА	ЈА
ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА	ЈАВ
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ		ТЕЛЕФОН И ФАКС	
ФУНКЦИЈА		Е-МАИЛ	
ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	Изградба на нови столбови за јавно осветлување во новите делови во руралните подрачја и во зоните со стопански објекти		
ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ	Изработка на проект, распишување на тендер, избор на изведувач и надзор на реализацијата		
ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ/ЕФЕКТИ	Изедначување на условите за живеење во населените места со градот, зголемена безбедност на возилата и патниците во ноќни услови		
РИЗИК И ПРЕПОСТАВКИ	Ненавремено отпопување со активностите, временски непогоди при реализацијата.		
ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ НА ПРОЕКТОТ	01.01.2017	ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ	4500000
ИМЕ НА СТУДИЈАТА	Улично осветлување во населени места		
НИВОНА СТУДИЈАТА *	ПР		
АВТОР / ФИРМА	СЕДИШТЕ		
ДАТУМ НА ИЗГОТ НА ПРОЕКТОТ			
НИВОНА СТУДИЈАТА * :	ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ	ФЭС - ПРЕФИЗИКАЛИТИ СТУ.	
	ГП - ГЛАВЕН ПРОЕКТ	ФС - ФИЗИКАЛИТИ СТУДИЈА	
	И Н Д И К А Т О Р И		
	2016	2017	2018
	1500000	1500000	1500000
	1500000	1500000	1500000

## ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА	JD
ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА	JDA
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ	ТЕЛЕФОН И ФАКС		
ФУНКЦИЈА	Е-МАИЛ		
ЦЕЛ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	Поефикасен транспорт ма луѓе и стоки во населените места, создавање на услови за побрз економски развој.		
ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ	Изработка на проект, распишување на тендер, избор на изведувач, надзор на реализацијата од страна на Општината и од Агенцијата за патишта како финансиер на проектот		
ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ ЕФЕКТИ	Побрз економски развој, посовремен изглед на населените места. Да се приближи квалитетот на живот во руралните средини со она во градските средини.		
РИЗИК И ПРЕТПСТАВКИ	Ненавремено отпочнување на активностите, временски негоди при реализацијата.		
ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ. НА ПРОЕКТОТ	01.01.2017	ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ	55000000
ИМЕ НА СТУДИЈАТА	Изградба и реконструкција на локални патишта и улици		
НИВО НА СТУДИЈАТА *	ПР		
АВТОР / ФИРМА		СЕДИШТЕ	
ДАТУМ НА ИЗГОТ. НА ПРОЕКТОТ			
НИВО НА СТУДИЈАТА * : ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ ПС - ПРЕДИМИЗИМЛИТИ СТУ.			
ПТ - ГЛАВЕН ПРОЕКТ ЕС - ЕКЗИЗИМЛИТИ СТУДИЈА			
И Н Д И К А Т О Р И			
	2016	2017	2018
	18000000	17000000	20000000

## ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА	ИЗГРАБЕА НА ПРОСТОР ЗА ПАРКИРАЊЕ	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА	ЈЕ
ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	ВОВЕДУВАЊЕ НА ПРИ ТЕД ПАРКИРАЛИШТА	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА	ЈЕА
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ	ТЕЛЕФОН И ФАКС		
ФУНКЦИЈА	Е-МАИЛ		
ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	Надградување на електронска наплата за паркирање во градот со што го олеснине и релаксираме проблемот околу неорганизираното паркирање како и непочитувањето на сообраќајната сигнализација за паркирање која е посебно изразена во централното градско подрачје		
ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ	Изработка на проект, распишување на тендер, избор на изведувач, надзор на реализација		
ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ/ЕФЕКТИ	Решавање на проблемот со неорганизирано паркирање и поголема свесност за сообраќајната сигнализација посебно во централното градско подрачје		
РИЗИК И ПРЕТПСТАВКИ	Неовремено отпочнување со активностите		
ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ. НА ПРОЕКТОТ	01.01.2017	ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ	2000000
ИМЕ НА СТУДИЈАТА	Воведување на при теД паркиралишта		
НИВО НА СТУДИЈАТА *	ПФ		
АВТОР / ФИРМА		СЕДМИТЕ	
ДАТУМ НА ИЗГОТ. НА ПРОЕКТОТ			
НИВО НА СТУДИЈАТА * :	ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ	ПЕС - ПРЕФИЗИБИЛИТИ СТУ.	
	ПГ - ГЛАВЕН ПРОЕКТ	ЕС - ФИЗИБИЛИТИ СТУДИЈА	
		ИНДИКАТОРИ	
		2016	2017
		1000000	1000000
		2018	2019
		1000000	1000000

## ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА	ИЗГРАБЕ НА СИСТЕМ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА	JG
ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	ВОДОВОД ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА	JGA
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ	ТЕЛЕФОН И ФАКС		
ФУНКЦИЈА	Е-МАИЛ		
ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	Замена на дотраените цевки за водоснабдување во неколку населени места како и реконструкција на простанатата водоводна мрежа која сеуште е со азбесни цевки во градот. Со тоа ќе добијеме целосно современи водоснабдителни системи и ќе одговореме на реакциите на граѓаните како и проблемите кои ги имаат досега.		
ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ	Изготвување на техничка документација за предвидените инфраструктурни објекти, распишување тендер, избор на изведувачи, изградба на водоводна мрежа и надзор на реализација.		
ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ И ЕФЕКТИ	Подобрување на условите за живеење во населените места, обезбедување на здрава вода за пиење и реализација на урбанистички планови за населените места во градот во делот на водоводната мрежа.		
РИЗИК И ПРЕТПСТАВКИ	Ненасремена реализација на проектот, неподготвени временски услови при реализацијата, зависност од јавно комунално претпријатие		
ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ. НА ПРОЕКТОТ	ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ	5000000	
ИМЕ НА СТУДИЈАТА	Водовод во населени места		
НИВО НА СТУДИЈАТА *	ПФ		
АВТОР / ФИРМА	СЕДИШТЕ		
ДАТУМ НА ИЗГОТ. НА ПРОЕКТОТ			
<p>НИВО НА СТУДИЈАТА * : ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ    ПРС - ПРЕДИЗВИЛИТИСТУ.  ИП - ГЛАВЕН ПРОЕКТ    ФС - ФИЗИВИЛИТИ СТУДИЈА</p>			
<b>И Н Д И К А Т О Р И</b>			
	2016	2017	2018
		2000000	2000000
			1000000



## ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА	JI	
ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	НОВИ КАНАЛИЗАЦИИ ВО ИНДУСТРИСКИ ЗОНИ	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА	JIA	
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ	ТЕЛЕФОН И ФАКС			
ФУНКЦИЈА	Е-МАИЛ			
ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	Обезбедување на целокупната инфраструктура за потребите на стопанските индустриски зони во близина на градот за чии производствени погони е неопходна вода а и понатамошно третирање на отпадните води за тие процеси. Зачувување на животната средина од загадување со отпадни води.			
ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ	Изготвување на техничка документација, распишување на тендер, избор на изведувач, изградба и надзор на реализација			
ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ/ЕФЕКТИ	Обезбедување на услови за непречено одвивање на стопанската активност на индустриските објекти, поквалитетно обавување на техничко-технолошкиот процес во производствените капацитети и зголемување на вработеноста во индустриската зона.			
РИЗИКИ И ПРЕТПОСТАВКИ	Ненавремена реализација на проектот, неподобни временски услови при реализацијата, зависност од јавно комунално претпријатие при			
ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ. НА ПРОЕКТОТ	01.01.2017	ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ	30000000	
ИМЕ НА СТУДИЈАТА	Нови канализации во индустриски зони			
НИВО НА СТУДИЈАТА *	ПФ			
АВТОР / ФИРМА	СЕДМИТЕ			
ДАТУМ НА ИЗГОТ. НА ПРОЕКТОТ				
НИВО НА СТУДИЈАТА * : ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ ПС - ПРЕДПРОЕКТ ИСТИ.				
П - ГЛАВЕН ПРОЕКТ ФС - ФИЗИБИЛИТИ СТУДИЈА				
<b>И Н Д И К А Т О Р И</b>				
	2016	2017	2018	2019
		10000000	10000000	10000000

## ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА	ИЗГРАБНА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА	JI
ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	КАНАЛИЗАЦИЈА ГРАДСКО БОЛДОВЦИ	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА	JIB
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ	ТЕЛЕФОН И ФАКС		
ФУНКЦИЈА	Е-МАИЛ		
ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	Решавање на комуналните проблеми на граѓаните со цел спречување миграцијата село-град заради подобри услови за живот.		
ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ	Распишување тендер, избор на изведувач, надзор на реализацијата од страна на Општината		
ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ ЕФЕКТИ	подобрување на квалитетот на живеење на месното население, решавање на проблемот со фекалните води.		
РИЗИК И ПРЕТПСТАВКИ	Ненавремено отпочнување на активностите, временски непогоди при реализацијата.		
ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ. НА ПРОЕКТОТ	01.01.2017	ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ	17000000
ИМЕ НА СТУДИЈАТА	Канализација Градско Болдовци		
ИМБО НА СТУДИЈАТА *	ГФ		
АВТОР / ФИРМА		СЕДИШТЕ	
ДАТУМ НА ИЗГОТ НА ПРОЕКТОТ			
ИМБО НА СТУДИЈАТА * : ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ ПЕС - ПРЕДИЗВИЛИТИ СТУ.			
ГП - ГЛАВЕН ПРОЕКТ ОС - ФИЗИВИЛИТИ СТУДИЈА			
<b>И Н Д И К А Т О Р И</b>			
	2016	2017	2018
		5000000	7000000
			5000000

## ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА	J1
ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	НОВ ПОРОЈ СВЕТИИЛИЈА -СУФИЛАР	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА	J1D
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ		ТЕЛЕФОН И ФАКС	
ФУНКЦИЈА		Е-МАИЛ	
ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	Изградба на современ отворен канал за атмосферски води во делот од градот каде е проектирано идното растење на градот. Каналот ќе ги собира сите атмосферски води со што ќе се одводнува овој доста голем дел од територијата на град Струмица.		
ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ	Изработка на проект, распишување тендер, избор на изведувач, надзор на реализацијата		
ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ И ЕФЕКТИ	Решавање на проблемот со атмосферски води во овој дел од градот.		
РИЗИК И ПРЕТПОСТАВКИ	Ненавремено отпочнување со активностите, нагорни временски услови при реализацијата.		
ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ. НА ПРОЕКТОТ	01.01.2017	ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ	40000000
ИМЕ НА СТУДИЈАТА	Нов порој   Свети Илија - Суфила		
НИВО НА СТУДИЈАТА *	ГФ		
АВТОР / ФИРМА		СЕДМИШТЕ	
ДАТУМ НА ИЗГОТ. НА ПРОЕКТОТ			
НИВО НА СТУДИЈАТА * :	ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ	ПЕС - ПРЕДФИЗИКАЛНИ ТИТУ.	
ПТ - ГЛАВЕН ПРОЕКТ	ФС - ФИЗИКАЛНИ ТИТУЛИ	ИНДИКАТОРИ	
		2016	2017
		10000000	20000000
		2018	2019
		10000000	10000000

## ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА	ИЗГРАББА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА	JI
ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	КАНАЛИЗАЦИЈА ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА ПРОСЕНИКОВО, ДАБИЛЕ, ДОБРЕЈЦИ	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА	JIG
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ	ТЕЛЕСОН И ФАКС		
ФУНКЦИЈА	Е-МАИЛ		
ЦЕЛ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	Изградба на фекална канализација во н.м. Просениково, Дабиле, Добрејци. Селата ќе го решат долгогодишниот проблем со фекални води. Со тоа ќе се подобри квалитетот на живот на граѓаните од овие села.		
ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ	Изработка на проект, распишување тендер, избор на изведувач, надзор на реализацијата		
ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ И ЕФЕКТИ	Подобрување на живеење на месното население		
РИЗИК И ПРЕТПСТАВКИ	Ненавремено отпочнување со активностите, нетојодни временски услови при реализацијата.		
ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ. НА ПРОЕКТОТ	01.01.2017 ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ	68000000	
ИМЕ НА СТУДИЈАТА	Канализација во населени места Просениково, Дабиле и Добрејци-донација		
НИВНО НА СТУДИЈАТА *	ПО		
АВТОР / ФИРМА	СЕДШИТЕ		
ДАТУМ НА ИЗГОТ. НА ПРОЕКТОТ			
НИВНО НА СТУДИЈАТА * : ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ ПС - ПРЕДИЗМИСЛИТИ СТУ. ПП - ГЛАВЕН ПРОЕКТ ФС - ФИЗИВИЛИТИ СТУДИЈА			
И Н Д И К А Т О Р И			
	2016	2017	2018
		68000000	15000000
			2019

## ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА	ЈИ
ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	КАНАЛИЗАЦИЈА ПОПЧЕВО	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА	ЈИИ
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ	ТЕЛЕФОН И ФАКС		
ФУНКЦИЈА	Е-МАИЛ		
ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	Изградба на канализација во село Попчево, ќе го реши долготрајниот проблем кој го има месното население со фекални води. Со тоа ќе го подобри квалитетот на живеење на граѓаните во село Попчево		
ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ	Изработка на проект, распишување тендер, избор на изведувач, надзор на реализацијата		
ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ ЕФЕКТИ	Решавање на долготрајниот проблем на месното население во с. Попчево		
РИЗИК И ПРЕТПОСТАВКИ	Ненавремено отпочнување со активностите, напорни временски услови при реализацијата.		
ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ. НА ПРОЕКТОТ	01.01.2017 ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ	8000000	
ИМЕ НА СТУДИЈАТА	Канализација Попчево		
НИВО НА СТУДИЈАТА *	ПФ		
АВТОР / ФИРМА	СЕДИШТЕ		
ДАТУМ НА ИЗГОТ НА ПРОЕКТОТ			

  

НИВО НА СТУДИЈАТА * :	ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ	ПЕС - ПРЕДИЗМЕЛНИТИ СТУ.	И Н Д И К А Т О Р И	2016	2017	2018	2019
ГП - ГЛАВЕН ПРОЕКТ	ФС - ФИЗИЧКИТИ СТУДИЈА				3000000	3000000	2000000

## ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА	ЈИ
ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	КАНАЛИЗАЦИЈА ВЕЉУСА	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА	ЈИК
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ			
ФУНКЦИЈА	ТЕЛЕФОН И ФАКС Е-МАИЛ		
ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	Изградба на канализација во село Вељуса, кое е со огромна туристички потенцијал и ќе го реши долгогодишниот проблем со фекални води. Со тоа ќе го дополниме позитивниот амбиент за прилакување на Туристи.		
ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ	Изработка на проект, распишување тендер, избор на изведувач, надзор на реализацијата		
ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ И ЕФЕКТИ	Решавање на долгогодишниот проблем на месното население во с. Вељуса		
РИЗИК И ПРЕТПОСТАВКИ	Ненавремено отпочнување со активностите, напознати временски услови при реализацијата.		
ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ НА ПРОЕКТОТ	01.01.2017	ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ	12000000
ИМЕ НА СТУДИЈАТА	Канализација Вељуса		
НИВО НА СТУДИЈАТА *	ГФ		
АВТОР / ФИРМА	СЕДМИТЕ		
ДАТУМ НА ИЗГОТ НА ПРОЕКТОТ			
НИВО НА СТУДИЈАТА * :	ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ	ПЕС - ПРЕДИПРОЕКТ	
	ГП - ГЛАВЕН ПРОЕКТ	ФС - ФИЗИЧКИ ПРОЕКТ	
ИНДИКАТОРИ		2016	2017
		3000000	3000000
		2018	2019
		3000000	6000000

## ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	ОСНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА	J1
ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	КАНАЛИЗАЦИЈА БАНСКО	ОСНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА	J1L
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ		ТЕЛЕФОН И ФАКС	
ФУНКЦИЈА		Е-МАИЛ	
ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	Изградба на канализација во с. Банско кое е со огромен туристички потенцијал и ќе го реши долгогодишниот проблем со фекални води. Со тоа ќе го дополниме позитивниот амбиент за привлекување на туристи		
ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ	Изработка на проект, распишување тендер, избор на изведувач, надзор на реализацијата		
ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ/ЕФЕКТИ	Решавање на долгогодишниот проблем на месното население во с. Банско		
РИЗИК И ПРЕТПОСТАВКИ	Ненавремено отпочнување со активностите, неподобни временски услови при реализацијата.		
ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ. НА ПРОЕКТОТ	01.01.2017	ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ	25000000
ИМЕ НА СТУДИЈАТА	Канализација Банско		
НИВО НА СТУДИЈАТА *	ПФ		
АВТОР / ФИРМА	СЕДИШТЕ		
ДАТУМ НА ИЗГОТ НА ПРОЕКТОТ			
НИВО НА СТУДИЈАТА * : ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ ПЭС - ПРЕДУЗЕМЛИВЛТИСТУ, ПТ - ГЛАВЕН ПРОЕКТ ФС - ФИЗИЧКИ ЛТИ СТУДИЈА			
<b>И Н Д И К А Т О Р И</b>			
	2016	2017	2018
		10000000	10000000
			5000000

## ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА	ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА	JL
ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	ИЗГРАДЕА НА МРЕЖА ЗА ГАС	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА	JLA
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ	ТЕЛЕФОН И ФАКС		
ФУНКЦИЈА	Е-МАИЛ		
ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	Гасификација на градот со цел создавање подобри услови за стопанисување и живеење, обезбедување поевтин енергенс за стопанствениците и домаќинствата		
ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ	Започнување со реализација на проект и избор на надзор		
ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ И ЕФЕКТИ	Зголемување на економичноста во работењето на стопанските субјекти и зголемување на стандардот на граѓаните преку заштеда на потрошувачката на енергија		
РИЗИК И ПРЕТПОСТАВКИ	Ненавремено отпочнување со активностите, неподобни временски услови при реализацијата.		
ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ. НА ПРОЕКТОТ	01.01.2017	ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ	60000000
ИМЕ НА СТУДИЈАТА	Изведба на мрежа за гас финансирано од буџет и кредит		
НИВО НА СТУДИЈАТА *	ГП		
АВТОР / ФИРМА	АД Топофикација Скопје		
ДАТУМ НА ИЗГОТ. НА ПРОЕКТОТ	СЕДМИШТЕ		
НИВО НА СТУДИЈАТА * :	ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ	ПС - ПРЕДПРОЕКТ	И Н Д И К А Т О Р И
	ГП - ГЛАВЕН ПРОЕКТ	ФС - ФИЗИЧКИ СТУДИЈА	2016
			2017
			2018
			2019
			20000000
			20000000
			20000000



## ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА	ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	ОС-НАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА	ЈМ	
ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	НОВИ ЗЕЛЕНИ ПОВРШИНИ	ОС-НАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА	ЈМА	
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ	ТЕЛЕФОН И ФАКС			
ФУНКЦИЈА	Е-МАИЛ			
ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	Разубавување на градот со нови зелени површини, намалување на загадувањето на еколошката средина			
ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ	Изработка на проект, реститување тендер, избор на изведувач, надзор на реализацијата			
ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ/ЕФЕКТИ	Здрава и чиста средина за живеење			
РИЗИК И ПРЕТПОСТАВКИ	Ненавремено отпочнување со активностите, неподготни временски услови при реализацијата.			
ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ. НА ПРОЕКТОТ	01.01.2017	ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ	12000000	
ИМЕ НА СТУДИЈАТА	Нови зелени површини			
НИВО НА СТУДИЈАТА *	ПФ			
АВТОР / ФОРМА	СЕДИШТЕ			
ДАТУМ НА ИЗГОТ НА ПРОЕКТОТ				
НИВО НА СТУДИЈАТА * : ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ ПС - ПРЕДИЗМИСЛИТИ СТУ.				
ПГ - ГЛАВЕН ПРОЕКТ ФС - ФИЗИЧКИТИ СТУДИЈА				
<b>И Н Д И К А Т О Р И</b>				
	2016	2017	2018	2019
		4000000	4000000	4000000

## ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА	УРБАНА ОПРЕМА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА	JN
ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	УРБАНА ОПРЕМА	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА	JNA
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ		ТЕЛЕФОН И ФАКС	
ФУНКЦИЈА		Е-МАИЛ	
ЦЕЛ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	Изведба на нова современа урбана опрема во градот и населените места како дел од модернизацијата на Општината со што ќе постигнеме уште подобра слика за Општината како и практично поедноставување на животот на граѓаните.		
ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ	Изработка на проект, распишување тендер, избор на изведувач, надзор на реализација од страна на Општината.		
ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ И ЕФЕКТИ	Здрава чиста средина, со пропратни содржини со, кои ќе бидат во функција на граѓаните.		
РИЗИК И ПРЕТПОСТАВКИ	Неовремено отпочнување со активностите, несоодни временски услови при реализацијата.		
ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ. НА ПРОЕКТОТ	01.01.2017	ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ	15000000
ИМЕ НА СТУДИЈАТА	Урбана опрема		
НИВО НА СТУДИЈАТА *	ПО		
АВТОР / ФИРМА	СЕДИШТЕ		
ДАТУМ НА ИЗГОТ. НА ПРОЕКТОТ			
НИВО НА СТУДИЈАТА * :	ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ	Пос. - ПРЕДИЗВИЛИТИСТУ.	
	ПТ - ГЛАВЕН ПРОЕКТ	ФС - ФИЗИВИЛИТИ СТУДИЈА	
		ИНДИКАТОРИ	
		2016	2017
		5000000	6000000
		2018	2019
		4000000	4000000

## ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА	КУЛТУРНИ МАНЕФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	ОСНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА	КА
ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	СПОМЕНИЦИ	ОСНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА	КАА
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ		ТЕЛЕФОН И ФАКС	
ФУНКЦИЈА		Е-МАИЛ	
ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	Разубавување на градот со споменици, во паркот и на други места во градот, потврдување на историјата со познати личности		
ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ	Распишување на конкурса за идејно решение, избор на изведувач.		
ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ/ЕФЕКТИ	Трајно зачувување на значајни настани од историјата за идните генерации		
РИЗИК И ПРЕПОСТАВКИ	Неадекватен избор на идејно решение		
ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ. НА ПРОЕКТОТ	01.01.2017	ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ	2000000
ИМЕ НА СТУДИЈАТА	Споменици		
НИВО НА СТУДИЈАТА *	ПФ		
АВТОР/ФИРМА	СЕДИШТЕ		
ДАТУМ НА ИЗГОТ. НА ПРОЕКТОТ			
НИВО НА СТУДИЈАТА * : ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ ПЕС - ПРЕДОИЗБИРАТЕЛНИ СТУ. И Н Д И К А Т О Р И			
ПП - ГЛАВЕН ПРОЕКТ ЕС - ФИЗИЧКИ СТУДИО			
	2016	2017	2018
		1000000	500000
			500000

## ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

ИМЕНА НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА	ОБРАЗОВАНИЕ (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА	NA
ИМЕНА НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	СПОРТСКА САЛА ВО ООУ НИКОЛА ВАПЦАРОВ	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА	NAА
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ	ТЕЛЕФОН И ФАКС		
ФУНКЦИЈА	Е-МАИЛ		
ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	Изградба на спортска сала во дворот на училиштето која ќе овозможи одржување на часови по физичко воспитување, но ќе се користи и за спортски активности за тој дел од градот.		
ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ	Изработка на проект, распишување тендер, избор на изведувач, надзор на реализација од страна на Општината.		
ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ И ЕФЕКТИ	Со изградба на спортската сала, наставниците добиваат простор и услови за одржување на своите часови, учениците простор за извршување на своите физички активности а граѓаните простор за рекреација и спорт.		
РИЗИК И ПРЕТПОСТАВКИ	Ненамерено отпочнување со активностите, напознати временски услови при реализацијата.		
ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ. НА ПРОЕКТОТ	01.01.2017	ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ	10000000
ИМЕНА НА СТУДИЈАТА	Спортска сала во ООУ Никола Вапцаров-донација		
НИВО НА СТУДИЈАТА *	ПФ	СЕДИШТЕ	
АВТОР / ФИРМА			
ДАТУМ НА ИЗГОТ. НА ПРОЕКТОТ			
НИВО НА СТУДИЈАТА * :	ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ	ПФ - ПРЕДВИЗБИЛИТИ СТУ.	
	ПТ - ГЛАВЕН ПРОЕКТ	ФС - ФИЗИЧБИЛИТИ СТУДИЈА	
ИНДИКАТОРИ	2016	2017	2018
		5000000	5000000
			2019

## ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ЗАШТИТА НА ДЕЦА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА	VA	
ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА	VAA	
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ	ТЕЛЕФОН И ФАКС			
ФУНКЦИЈА	Е-МАИЛ			
ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	Целосна реконструкција и модернизација на постојните детски градинки во општината со што ќе се создадат многу подобри услови за чување и воспитување на децата. Реконструкција на детска градинка во Градски парк кај Црвен крст.			
ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ	Изработка на проект, распишување тендер, избор на изведувач, надзор на реализација од страна на Општината.			
ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ И ЕФЕКТИ	Подобрување на условите во детските градинки во Општина Струмица			
РИЗИК И ПРЕПОСТАВКИ	Ненавремено отпочнување со активностите, непогодни временски услови при реализацијата.			
ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ. НА ПРОЕКТОТ	01.01.2017	ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ	8000000	
ИМЕ НА СТУДИЈАТА	Реконструкција на детски градинки-финансирано од буџет и донација			
НИВО НА СТУДИЈАТА *	То			
АВТОР / ФИРМА	СЕДШИТЕ			
ДАТУМ НА ИЗГОТ. НА ПРОЕКТОТ				
НИВО НА СТУДИЈАТА * : ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ ПЕС - ПРЕДПРОЕКТ ИЛИ ПЛУТ.				
ПТ - ГЛАВЕН ПРОЕКТ ФС - ФИЗИЧКИ ПЛУТ				
<b>И Н Д И К А Т О Р И</b>				
	2016	2017	2018	2019
		2000000	2000000	2000000

## ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ЗАШТИТА НА ДЕЦА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА	VA
ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	ИЗГРАДБА-АДАПТАЦИЈА НА ТРИ ДЕТСКИ ГРАДИНКИ ВО НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА	VAB
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ	ТЕЛЕФОН И ФАКС		
ФУНКЦИЈА	Е-МАИЛ		
ЦЕЛ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	Изградба на три детски градинки, во Куклиш, Просениково и Муртино, заради доближување на овој вид на услуга до граѓаните кои живеат во овие населени места. Потребата во руралните подрачја е се по изразена за детските градинки бидат блиску до местото на живеење. Доградба на детска градинка кај СОУ Никола Балцаров и изградба на две нови простории со кои ќе се зголеми капацитетот за нови 50 деца.		
ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ	Изработка на проект, распишување тендер, избор на изведувач, надзор на реализација од страна на Општината.		
ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ И ЕФЕКТИ	Згрижување на децата од предшколска возраст во детските градинки до нивното место за живеење.		
РИЗИК И ПРЕТПСТАВКИ	Ненавремено отпочнување со активностите, неподобни временски услови при реализацијата.		
ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ. НА ПРОЕКТОТ	01.01.2017	ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ	21000000
ИМЕ НА СТУДИЈАТА	Изградба-адаптация на три д.градинки во населени места-фин. од буџет и донација		
НИВО НА СТУДИЈАТА *	ПФ		
АВТОР / ФИРМА	СЕДИШТЕ		
ДАТУМ НА ИЗГОТ НА ПРОЕКТОТ			
НИВО НА СТУДИЈАТА * :	ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ	ПС - ПРЕДОИЗВИЛИТИ СТУ.	
ПТ - ГЛАВЕН ПРОЕКТ	ФС - ФИЗИЧКИЛИТИ СТУДИЈА	ИНДИКАТОРИ	
	2016	2017	2018
		2000000	1000000
			18000000



## ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ - ИПА

ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	ПРЕЧИСТИТЕЛНА СТАНИЦА	ОЗНАКА НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	МБА
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ (КООРДИНАТОР)	ТЕЛЕФОН И ФАКС		
ФУНКЦИЈА	Е-МАИЛ		
ИМЕ НА ПРОЕКТОТ	Пречистителна станица-ИПА фонд преку Министерството за животна средина	ОЗНАКА НА ПРОЕКТОТ	МБА
ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	Трајно решавање на проблемите од областа на животната средина, пречистување на отпадни води, заштита на природни реципенти, заштита на подземни води, заштита на водите за наводнување на градинарските култури, заштита на здравјето на луѓето		
ПРИОРИТЕТНА ОСКА	ИПА Компонета Приоритетна оска 3. (подобрување на инфраструктура во областа на животната средина) на Оперативната програма за регионален развој (ОПРР) 2007-2009 за алокација за 2013 и 2014		
ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ	1. Проект за техничка помош за ажурирање на студијата за изводливост, подготовка на студијата за влијание врз животната средина и подготовка на идеен проект за пречистителна станица 2. Проект за техничка помош за подготовка на анализа на трошоци и добивки, ИПА апликација тендерска документација 3. TT техничка помош за спроведување на договорот за ПСОВ Струмица. 4. Договор за технички надзор 5. Договор за градежни работи за пречистителна станица за отпадни води.		
ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ/ЕФЕКТИ	Трајно решавање на проблемите од областа на животната средина, незагадени подземни води, незагадени реципенти.		
РИЗИК И ПРЕТПОСТАВКИ	Ненавремено отпочнување на активностите, административни и законски рокови, временски непогоди и други проблеми		
ПЛАНИРАНИ ТИПОВИ НА ДОГОВОРИ			
ВКУПНА ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ			
	ЕВРА	ДЕНАРИ	
1. ГРАДЕЖНИ РАБОТИ	ЊОРКС	0	290400000
2. НАБАВКА НА СТОКИ	СУПЛИЕС	0	
3. УСЛУГИ	СЕРВИСЕС	0	
4. ГРАНТОВИ	ГРАНТС	0	
5. ТВИНИНГ	ТВИНИНГ	0	
	ДЕНАРИ	ЕВРА	
ВКУПНА ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ	0	6.581.787	
	2016	2017	2018
		2904000000	2019
	<b>И Н Д И К А Т О Р И</b>		





Ресурси - Категорија (Честота)	Буџет за 2016 година		Изворна допринос за 2016 година		Самостоятелно допринос на 2016 година		Дошира за 2016 година		Корист за 2016 година		Вонбуџетна година	
	Пом	Реализација за 2 (трети) квартал	Пом	Реализација за 3 (трети) квартал	Пом	Реализација за 3 (трети) квартал	Пом	Реализација за 3 (трети) квартал	Пом	Реализација за 3 (трети) квартал	Пом	Реализација за 3 (трети) квартал
40												
401	85.985.548	61.088.196	59.453.888	50.181.792								
402	67.673.657	47.465.458	352.313.292	190.413.434								
403	22.869.473	15.371.451	9.652.211	70.762.337								
404												
405	4.751.971	3.232.185										
406	3.914.888	2.221.228										
41												
411												
412	1.709.000	1.742.000										
413	1.809.000	151.273										
414												
42	59.176.455	42.877.451	117.436.027	71.436.455	18.401.925	1.233.275	583.589					
421	300.000	573.304			49.407							
422	34.893.130	16.738.305	21.815.525	13.746.407	3.313.539	2.273.901	1.733.901					
423	6.593.854	2.945.421	4.833.185	3.183.185	15.313.848	6.884.215	134.264					
424	37.842.030	15.742.473	16.273.187	5.985.624	5.184.539	1.819.156						
425	13.386.130	3.151.529	44.542.736	48.717.232	17.273.854	7.483.213	573.226					
426	825.276	2.622.524	946.221	240.086	296.214	31.201						
427	11.282.718	5.532.166	3.321.111	5.723.546	251.209							
43												
431												
432												
433												
434												
435												
436												
437												
438												
439												
44	41.876.888	29.564.134						511.252	368.451			
441												
442												
443												
444												
445												
446												
447												
448												
449												
45												
451	307.627.489	112.024.687			1.865.888	25.589	12.779.888	6.998.221				
452	11.156.130	3.167.826			651.209	25.906						
453	5.969.000	159.525										
454	259.442.313	85.129.853										
455	390.000				151.209							
456	25.900.230	4.151.344										
457					1.025.809							
458												
459	15.630.230	9.373.376										

Дуристански текст

Буџетот е овладен во Буџетот на Општина Струмица од гласањето 1.078.897.361,00 денари од реализација 801.222.892,00 денари или со процент од 55,3%.

**Образец К2**  
**Квартален извештај за достасани непамирени обврски**

Општина: Струмица  
Квартал: Струмица  
Датум на поднесување на извештајот: од 01.01.2016 г. до 30.09.2016 година  
(ден, месец, година) 15.10.2016

Месец	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена		Вкупно
			успешни	неуспешни	
Јануари	6.526.067	3.047.282	37.177.582		50.750.931
Февруари	18.902.738	10.066.462	34.376.599		63.335.799
Март	14.278.977	13.333.432	40.141.204		67.753.613
Април	3.927.302	12.332.420	43.160.255		59.419.977
Мај	3.901.720	3.238.674	50.734.531		57.914.874
Јуни	10.804.762	2.701.329	47.277.555		60.783.446
Јули	14.838.941	4.469.897	42.936.187		62.115.025
Август	9.660.669	3.679.636	41.646.344		64.986.649
Септември	10.172.769	2.035.925	40.957.401		53.166.115
Октомври					0
Ноември					0
Декември					0

**Образложение:**

Обврските за Општина Струмица кои се достасани до 31.07.2016 година изнесуваат 62.115.031,00 денар и според рокот на достасаност обврски до 30 дена се во износ од 14.808.947,00 денари, а износот од 4.369.897,00 денари се обврски до 60 дена. Капиталните обврски се во износ од 52.349.173,00 денари, а тековните обврски изнесуваат 9.765.838,00 денари. Општина Струмица до 31.07.2016 година има неплатени обврски во износ од 18.320.835,00 денари.

Обврските за Општина Струмица кои се достасани до 31.08.2016 година изнесуваат 64.986.649,00 денари и според рокот на достасаност обврски до 30 дена се во износ од 9.660.669,00 денари, а износот од 13.679.636,00 денари се обврски до 60 дена. Капиталните обврски се во износ од 56.237.354,00 денари, а тековните обврски изнесуваат 8.749.295,00 денари. Општина Струмица до 31.08.2016 година има неплатени обврски во износ од 15.586.697,00 денари.

Обврските за Општина Струмица кои се достасани до 30.09.2016 година изнесуваат 53.166.115,00 денари и според рокот на достасаност обврски до 30 дена се во износ од 10.172.789,00 денари, а износот од 2.035.925,00 денари се обврски до 60 дена. Капиталните обврски се во износ од 42.240.000,00 денари, а тековните обврски изнесуваат 10.926.115,00 денари. Општина Струмица до 30.09.2016 година има неплатени обврски во износ од 13.259.086,00 денари.

Расходи стана	(во денари)	
	Вкупно	Обврски
401		
402		
403		
404		
411		
412		
413		
414		
420		
421		
422		
423		
424		
425		
426		
427		
431		
432		
433		
462		
463		
464		
465		
471		
472		
473		
474		
480		
481		
482		
483		
484		
485		
486		
487		
488		
489		
491		
492		
493		
Тотал	53.166.115	

